



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Службен гласник на Општина Свети Николе Излегува по потреба	20.05. 2015 година ден месец година Свети Николе Број 9	ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Трезорска сметка 10000000063010 Буџетски корисник 7630140762- 630-10
--	--	---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за резервирање на средства за експропријација во Буџетот на Општина Свети Николе

Се објавува Одлука за резервирање на средства за експропријација во Буџетот на Општина Свети Николе бр. 0801 - 345 Шѓо Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година.

Бр.0801-364
20.05. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на чл. 36 став 1 точка 15 од законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02) и чл. 26 став 1 точка 6 од законот за експропријација (Сл.весник на РМ бр. 95/12, 131/12, 24/13 и 27/14), Советот на Општина Свети Николе на седницата држана на ден 20.05. 2015 година донесе

О Д Л У К А

**За резервирање на средства за експропријација
во Буџетот на општина Свети Николе**

Чл.1

Се резервираат средства во Буџетот на општина Свети Николе за експропријација на недвижен имот – градежно земјиште , сопственост на Република Македонија, и тоа:

-КП бр. 9554/2, ул.„Јане Сандански“ дворно место со површина од 26м2 и зпз со површина од 1м2, корисник Димитријев Љупчо од Свети Николе, ЕМБГ 2708951494534 и –КП бр. 9555/2, ул.„Јане Сандански“,

дворно место со површина од 67м2, ЗПЗ со површина од 4м2, корисник Ефремов Ацо од Свети Николе, ЕМБГ 1511960494502

-КП бр. 9556/2, ул.„Јане Сандански“, дворно место со површина од 11м2, ЗПЗ со површина од 13м2, корисник Стојанов Венцо од Свети Николе, ЕМБГ 2202968494510

-КП бр. 9557/3, ул.„Јане Сандански“ зпз со површина од 6м2, корисник Зафировски Борче од Свети Николе, ЕМБГ 0702969494501 и Зафировски Тодор од Свети Николе, ЕМБГ 1903964494510.

Чл.2

Експропријацијата на недвижниот имот наведен во чл. 1 од оваа Одлука се врши заради формирање на улица за пристап до парцелата со КП бр. 9962, согласно ДУП за дел од МЗ „1“ ул.„Кочо Рацин“ Свети Николе.

Чл.3

Вкупниот износ на средствата потребни за експропријација се утврдени на 76.800,00 денари а врз основа на извештај за извршена проценка број 0303-95-30/15 од 08.05.2015 година изработен од ДТУ „ФЛОКС – КМ“ доел од Скопје.

Средствата во наведениот износ се резервираат од Програмата Ф2, konto 485 420 – надомест за одземен имот.

Чл.4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Сл.Гласник на општина Свети Николе“

Број 0801 - 345
20.05. 2015г.
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за за пристапување кон основање на

локален Економско – социјален совет на Општина Свети Николе

Се објавува Одлука за за пристапување кон основање на локален Економско – социјален совет на Општина Свети Николе бр. 0801 – 346 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година.

Бр.0801-364/2
20.05. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 2 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе“ бр.01/05), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 20.05.2015 година, донесе

О Д Л У К А

за пристапување кон основање на

локален Економско – социјален совет на Општина Свети Николе

Член 1

Заради воспоставување на демократски и социјален дијалог во функција на постигнување на траен и стабилен социјален мир и активно вклучување на сите социјални партнери во процесот на одлучување по најважните прашања од економско и социјално значење за развивање на локалната заедница, вклучително и прашањето за зајакнување на суштинските врски помеѓу потребите на пазарот на труд дефинирани од страна на деловните сујекти и вештините што се развиваат кај младите преку образовниот систем, како и превенција и мирно решавање на работни и други конфликти во локалната заедница, се основа локален Економско-социјален совет на ниво на Општина Свети Николе.

Член 2

Локалниот економско-социјалниот совет на Општина Свети Николе се формира како консултативно и советодавно тело во кое членуваат претставници на општината, претставници на репрезентативните работодавачи и синдикати, кое разгледува прашања, дава мислења, предлози и препораки до Советот на Општина Свети Николе и други тела, за одредени прашања од економско социјалната сфера.

Во работата на Локалниот економско - социјален совет на општина Свети Николе партиципираат: Агенција за вработување на Република Македонија-Центар за вработување Свети Николе, СОУ „Кочо Рацин“ Свети Николе, Советот на млади на Општина Свети Николе, ЈУМ Центар за Социјална Работа Свети Николе и други постојани и непостојани членови.

Локалниот економско - социјален совет на општина Свети Николе разгледува прашања, дава мислења, предлози и препораки до Советот на Општина Свети Николе и други тела, за одредени прашања од економско социјалната сфера“.

Член 3

Членовите на Локалниот економско-социјален совет на Општина Свети Николе наведени во член 2 став 1 од оваа одлука, склучуваат Спогодба за основање на Економско - социјален совет на Општина Свети Николе, со која поблиску се определува неговиот, состав, членство, делокруг и начин на работа. “

Член 4

Економско социјалниот совет на Општина Свети Николе, дава мислења, предлози и препораки по предлози на одлуки, стратегии и програми во врска со економско-социјалните интереси на работниците и

работодавачите, потребите на пазарот на труд и вештините што се развиваат кај младите, пред истите да бидат разгледани од страна на советот на Општина Свети Николе.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

Бр. 0801 - 346

Совет на Општина Свети Николе

20.05. 2015 год.

Претседател,

Свети Николе

Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за согласност на промена на релација за изведување екскурзија за учебната 2014/2015 година на ООУ „Даме Груев,, С. Ерцелија за 2015 година

Се објавува Одлуката за согласност на промена на релација за изведување екскурзија за учебната 2014/2015 година на ООУ „Даме Груев,, С. Ерцелија за 2015 година бр. 0801 – 347 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 20.05.2015 годин

**Бр.0801-364/3
20.05. 2015 година
Свети Николе**

**Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 и член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02), како и член 35 став 5 од Законот за основно образование(Службен весник на РМ бр.103/08), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.05. 2015 година донесе

О Д Л У К А

за согласност на промена на релација за изведување екскурзија за учебната 2014/2015 година на ООУ „Даме Груев,, С. Ерџелија за 2015 година

Член 1

Советот на Општина Свети Николе дава согласност за реализација за изведување екскурзија за учебната 2014/2015 година наместо с. Ерџелија – Вардар – Вруток – Маврово – Свети Јован Бигорски – с. Ерџелија, новата релација да биде с. – Прилеп: Горен Град и Маркови кули; Битола: Хераклеа и ЗОО; Охрид: Сатри Град, Антички театар, Плаошник и Самоилова Трвдина – с. Ерџелија.

Член 2

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

**Број 0801-347
20.05.2015 година
Свети Николе**

**Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК за објавување на Одлуката

за давање согласност за намената на инвестицијата

Се објавува Одлуката за давање согласност за намената на инвестицијата бр. 0801 – 348 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година.

**Бр.0801-364/4
20.05. 2015 година
Свети Николе**

**Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 2, став 1 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе“ бр.1/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година, ја донесе следнава

ОДЛУКА
За давање согласност за намената на инвестицијата

Член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Свети Николе дава согласност за намена на инвестицијата со цел реализација на проектот **“Уредување на излетничко место Бареш”**.

Член 2

Проектот ќе се реализира по пат на донации врз основа на Јавен повик бр.04/2015, објавен од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој - Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година, Мерка 323 – Зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

Бр. 0801 - 348
20.05. 2015 година
Свети Николе

Претседател,
на Советот на Општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката

за давање согласност за намената на инвестицијата

Се објавува Одлуката за давање согласност за намената на инвестицијата бр. 0801 – 349 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година.

Бр.0801-364/5
20.05. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 2, став 1 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе“ бр.1/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година, ја донесе следнава

ОДЛУКА
За давање согласност за намената на инвестицијата

Член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Свети Николе дава согласност за намена на инвестицијата со цел реализација на проектот **“Изградба на канализациона мрежа во с.Црнилиште”**.

Член 2

Проектот ќе се реализира по пат на донации врз основа на Јавен повик бр.04/2015, објавен од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој - Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година, Мерка 321 – Подобрување на квалитетот на животот во рурални средини.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

Бр. 0801 - 349
20.05. 2015 година
Свети Николе

Претседател,
на Советот на Општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката

за давање согласност за намената на инвестицијата

Се објавува Одлуката за давање согласност за намената на инвестицијата бр. 0801 – 350 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година.

Бр.0801-364/6
20.05. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 2, став 1 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе“ бр.1/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година, ја донесе следнава

ОДЛУКА
За давање согласност за намената на инвестицијата

Член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Свети Николе дава согласност за намена на инвестицијата со цел реализација на проектот **“Изградба и уредување на јавни зелени површини за одмор и рекреација во три села Горобинци, Црнилиште и Ѓуѓанци и на пет локации во населено место Свети Николе”**.

Член 2

Проектот ќе се реализира по пат на донации врз основа на Јавен повик бр.04/2015, објавен од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој - Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година, Мерка 322 – Обнова и развој на селата.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

Бр. 0801 - 350
20.05. 2015 година
Свети Николе

Претседател,
на Советот на Општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување на приоритет на проект

Се објавува Одлуката За утврдување на приоритет на проект бр. 0801 - 348/2 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година.

Бр.0801-364/7
20.05. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 2, став 1 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе“ бр.1/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.05. 2015 година, ја донесе следнава

ОДЛУКА
За утврдување на приоритет на проект

Член 1

Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот **“Уредување на излетничко место Бареш”**.

Член 2

Проектот ќе се реализира по пат на донации врз основа на Јавен повик бр.04/2015, објавен од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој - Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година, Мерка 323 – Зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“

Бр. 0801 – 348/2
20.05. 2015 година
Свети Николе

Претседател,
на Советот на Општина Свети Николе
Илија Стоилевс.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување на приоритет на проект

Се објавува Одлуката За утврдување на приоритет на проект бр. 0801 - 349/2 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година.

Бр.0801-364/8
20.05. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 2, став 1 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе“ бр.1/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година, ја донесе следнава:

ОДЛУКА
За утврдување на приоритет на проект

Член 1

Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот **“Изградба на канализациона мрежа во с.Црнилиште”**.

Член 2

Проектот ќе се реализира по пат на донации врз основа на Јавен повик бр.04/2015, објавен од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој - Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година, Мерка 321 – Подобрување на квалитетот на животот во рурални средини.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

Бр. 0801 – 349/2
20.05. 2015 година
Свети Николе

Претседател,
на Советот на Општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување на приоритет на проект

Се објавува Одлуката За утврдување на приоритет на проект бр. 0801 - 350/2 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година.

Бр.0801-364/9
20.05. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 2, став 1 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе“ бр.1/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.05. 2015 година, ја донесе следнава:

ОДЛУКА
За утврдување на приоритет на проект

Член 1

Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот **“Изградба и уредување на јавни зелени површини за одмор и рекреација во три села Горобинци, Црнилиште и Гуѓанци и на пет локации во населено место Свети Николе”**.

Член 2

Проектот ќе се реализира по пат на донации врз основа на Јавен повик бр.04/2015, објавен од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој - Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година, Мерка 322 – Обнова и развој на селата.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

Бр. 0801 – 350/2
20.05. 2015 година
Свети Николе

Претседател,
на Советот на Општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација за изграден помошен објект на дел од КП бр.11695 и на дел од КП бр.9616, ул.,„Орце Николов " бр.10 во КО Св. Николе-гр. , општина Свети Николе

Се објавува Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација за изграден помошен објект на дел од КП бр.11695 и на дел од КП бр.9616, ул.,„Орце Николов " бр.10 во КО Св. Николе-гр. , општина Свети Николе бр. 0801 - 351 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година.

Бр.0801-364/10
20.05. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 11 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ број 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13)(пречистен текст) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија ” бр.56/2011) Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година донесе

ОДЛУКА

за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација за изграден помошен објект на дел од КП бр.11695 и на дел од КП бр.9616, ул.,„Орце Николов " бр.10 во КО Св. Николе-гр. , општина Свети Николе

Член 1

Се отпочнува постапка за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација согласно Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација и тоа:

1. Помошен објект на дел од КП бр.11695 , ул.,„Орце Николов " бр.10 во Св. Николе , објектот е во согласност со намената на постојната урбанистичка документација но со дел од 2.5 м2 објектот за легализација навлегува во друга намена – ниско зеленило и на дел од КП бр.9616 , ул.,„Орце Николов " бр.10 во Св. Николе , објектот е во согласност со намената на постојната урбанистичка документација но со дел од 3.25 м2 објектот за легализација навлегува во друга намена – јавно прометна површина , согласно чл. 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти и чл.2 став 1 алинеја 6 од „Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација“ (Сл.весник на РМ бр. 56/11) - предмет бр.09-387 од 16.05.2011 год.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во Службен гласник на Општина Свети Николе.

**Бр. 0801-351
20.05.2015 година
Свети Николе**

**Општина Свети Николе
Претседател на Совет,
Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација за изграден помошен објект на дел од КП бр.10662 , ул.,„Гоце Делчев " бр.34 во КО Св. Николе-гр. , општина Свети Николе

Се објавува Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација за изграден помошен објект на дел од КП бр. 10662 , ул.,„Гоце Делчев " бр.34 во КО Св. Николе-гр. , општина Свети Николе бр. 0801 - 352 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година.

**Бр.0801-364/11
20.05. 2015 година
Свети Николе**

**Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 11 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ број 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13)(пречистен текст) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија ” бр.56/2011) Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година донесе

ОДЛУКА

За вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација за изграден помошен објект на дел од КП бр. 10662 , ул.„Гоце Делчев " бр.34 во КО Св. Николе-гр. , општина Свети Николе

Член 1

Се отпочнува постапка за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација согласно Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација и тоа:

2. Помошен објект на дел од КП бр.10662 , ул.„Гоце Делчев " бр.34 во Св. Николе , објектот е во согласност со намената на постојната урбанистичка документација но со дел од 3.0 м2 објектот за легализација навлегува во друга намена – пешачка патека со скали , согласно чл. 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти и чл.2 став 1 алинеја 6 од „Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација“ (Сл.весник на РМ бр. 56/11) - предмет бр.09-490 од 29.06.2011 год.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во Службен гласник на Општина Свети Николе.

**Бр. 0801- 352
20.05. 2015 година
Свети Николе**

**Општина Свети Николе
Претседател на Совет,
Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација за изградена доградба на семејна куќа на дел од КП бр.9000/1 , ул.„Скопска " бр.134 во КО Свети Николе - гр. , Општина Свети Николе

Се објавува Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација за изградена доградба на семејна куќа на дел од КП бр.9000/1 , ул.„Скопска " бр.134 во КО Св. Николе-гр. , општина Свети Николе бр. 0801 - 353 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година.

**Бр.0801-364/12
20.05. 2015 година
Свети Николе**

**Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 11 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ број 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13)(пречистен текст) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија ” бр.56/2011) Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година донесе

ОДЛУКА

За вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација за изградена доградба на семејна куќа на дел од КП бр.9000/1 , ул.„Скопска " бр.134 во КО Св. Николе-гр. , општина Свети Николе

Член 1

Се отпочнува постапка за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација согласно Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација и тоа:

3. Доградба на семејна куќа на дел од КП бр.9000/1 , ул.„Скопска " бр.134 во Св. Николе , објектот е во согласност со намената на постојната урбанистичка документација но со дел од 2.0 м2 објектот за легализација навлегува во друга намена – тротоар , согласно чл. 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти и чл.2 став 1 алинеја 6 од „Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација“ (Сл.весник на РМ бр. 56/11) - предмет бр.09-2009 од 29.08.2011 год.
- 4.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во Службен гласник на Општина Свети Николе.

**Бр. 0801-353
20.05. 2015 година
Свети Николе**

**Општина Свети Николе
Претседател на Совет,
Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација за изградена доградба на семејна куќа на дел од КП бр. 8265, ул.„Киевачка " бр.30 во КО Св. Николе-гр. , општина Свети Николе

Се објавува Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација за изградена доградба на семејна куќа на дел од КП бр. 8265, ул.„Киевачка " бр.30 во КО Св. Николе-гр. , општина Свети Николе бр. 0801 - 354 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година.

**Бр.0801-364/13
20.05. 2015 година
Свети Николе**

**Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 11 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ број 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13)(пречистен текст) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија ” бр.56/2011) Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година донесе

ОДЛУКА

За вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација за изградена доградба на семејна куќа на дел од КП бр. 8265, ул.„Кикевачка " бр.30 во КО Св. Николе-гр. , општина Свети Николе

Член 1

Се отпочнува постапка за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација согласно Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација и тоа:

5. Доградба на семејна куќа на дел од КП бр. **8265**, ул.„Кикевачка " бр.30 во Св. Николе , објектот е во согласност со намената на постојната урбанистичка документација но со дел од 2.0 м2 објектот за легализација навлегува во друга намена – тротоар , согласно чл. 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти и чл.2 став 1 алинеја 6 од „Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација“ (Сл.весник на РМ бр. 56/11) - предмет бр.09-1058 од 18.08.2011 год.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во Службен гласник на Општина Свети Николе.

Бр. 0801-354
20.05. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Претседател на Совет,
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација за изградена доградба на семејна куќа на дел од КП бр. 8530/2 и дел од КП бр. 11669 , ул.„Кумановска “ бр.19 во КО Св. Николе-гр. , Општина Свети Николе

Се објавува Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација за изградена доградба на семејна куќа на дел од КП бр. 8530/2 и дел од КП бр. 11669 , ул.„Кумановска “ бр.19 во КО Св. Николе-гр. , општина Свети Николе бр. 0801 - 355 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година.

Бр.0801-364/14
20.05. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 11 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ број 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13)(пречистен текст) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија” бр.56/2011) Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година донесе

ОДЛУКА

За вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација за изградена доградба на семејна куќа на дел од КП бр. 8530/2 и дел од КП бр. 11669 , ул.,Кумановска “ бр.19 во КО Св. Николе-гр. , општина Свети Николе

Член 1

Се отпочнува постапка за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација согласно Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација и тоа:

6. Доградба на семејна куќа на дел од КП бр. **8530/2** и дел од КП бр. **11669**, ул.,Кумановска “ бр.19 во Св. Николе , објектот е во согласност со намената на постојната урбанистичка документација но со дел од 6.0 м2 објектот за легализација навлегува во друга намена – тротоар и улица, согласно чл. 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти и чл.2 став 1 алинеја 4 од „Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација“ (Сл.весник на РМ бр. 56/11) - предмет бр.09-1266 од 24.08.2011 год.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во Службен гласник на Општина Свети Николе.

Бр. 0801 – 355
20.05. 2015година
Свети Николе

Претседател,
на Советот на Општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука За вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација за изградена доградба на семејна куќа на дел од КП бр. 8571, ул.,Младинска“ бр.34 во КО Св. Николе-гр. ,Општина Свети Николе

Се објавува Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација за изградена доградба на семејна куќа на дел од КП бр. 8571, ул.,Младинска“ бр.34 во КО Св. Николе-гр. , општина Свети Николе бр. 0801 - 356 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година.

Бр.0801-364/15
20.05. 2015 годин
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 11 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ број 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13)(пречистен текст) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија” бр.56/2011) Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година донесе

ОДЛУКА

За вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација за изградена доградба на семејна куќа на дел од КП бр. 8571, ул.,„Младинска“ бр.34 во КО Св. Николе-гр. , општина Свети Николе

Член 1

Се отпочнува постапка за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација согласно Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација и тоа:

7. Доградба на семејна куќа на дел од КП бр. 8571, ул.,„Младинска“ бр.34 во Св. Николе , објектот е во согласност со намената на постојната урбанистичка документација но со дел од 2 м2 објектот за легализација навлегува во друга намена – пешачка патека, согласно чл. 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти и чл.2 став 1 алинеја 4 од „Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација“ (Сл.весник на РМ бр. 56/11) - предмет бр.09-560 од 14.07.2011 год. ;

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во Службен гласник на Општина Свети Николе.

**Бр. 0801 – 356
20.05. 2015 година
Свети Николе**

**Претседател,
на Советот на Општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на Извештајот за материјално - финансиско работење на ЈП “Погребални услуги” за период од 01.01. 2015 година до 31.03. 2015 година

Се објавува Заклучок за усвојување на Извештајот за материјално - финансиско работење на ЈП “Погребални услуги” за период од 01.01. 2015 година до 31.03. 2015 година бр. 0801 - 357 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година.

**Бр.0801-364/16
20.05. 2015 година
Свети Николе**

**Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.05. 2015 година донесе

З А К Л У Ч О К

за усвојување на Извештајот за материјално - финансиско работење на ЈП “Погребални услуги” за период од 01.01. 2015 година до 31.03. 2015 година

1. Советот на Општина Свети Николе го усвои Заклучокот за усвојување на Извештајот за материјално - финансиско работење на ЈП “Погребални услуги” за период од 01.01. 2015 година до 31.03. 2015 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

**Бр.0701 - 357
20.05. 2015 година
Свети Николе**

**Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

З А К Л У Ч О К

**за објавување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во
Буџетот на Општина Свети Николе**

Се објавува Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Свети Николе бр. 0801 - 358 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година.

**Бр.0801-364/17
20.05. 2015 година
Свети Николе**

**Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за утврдување на приоритет на проект

Се објавува Одлука за утврдување на приоритет на проект бр. 0801 - 359 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година.

Бр.0801-364/18
20.05. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 2, став 1 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе“ бр.1/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година, ја донесе следнава:

ОДЛУКА
За утврдување на приоритет на проект

Член 1

Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот **“Реконструкција на локален пат од клучка на магистрален пат Свети Николе - Куманово до село Орел”**.

Член 2

Проектот ќе се реализира по пат на донации врз основа на Јавен повик бр.04/2015, објавен од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој - Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година, Мерка 321 – Подобрување на квалитетот на животот во рурални средини.

Аплицирањето на објавениот Јавен повик ќе се реализира преку Центарот за развој на Вардарски плански регион.

Член 3

Трошоците за изработка на техничка документација (Основен проект, Ревидирана проектна документација, Детален предмер/пресметка, Надзор, Геодетски елаборат за планираната инвестиција и сл.) ќе паднат на товар на Буџетот на Општина Свети Николе.

Член 4

Центарот за развој на Вардарски плански регион не е ослободен од плаќањето на ДДВ и овие трошоците за плаќањето на ДДВ, доколку проектот биде одобрен, ќе паднат на товар на Буџетот на Општина Свети Николе.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

Бр. 0801 – 359
20.05. 2015 година
Свети Николе

Претседател,
на Советот на Општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за утврдување на приоритет на проект

Се објавува Одлука за утврдување на приоритет на проект бр. 0801 - 360 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година

Бр.0801-364/19
20.05. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 2, став 1 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе“ бр.1/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година, ја донесе следнава:

ОДЛУКА
За утврдување на приоритет на проект

Член 1

Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот **“Изработка на урбанистички планови за 8 села: Горобинци, Ерцелија, Мустафино, Трстеник, Преот, Амзабегово, Кадрифаково и Црнилиште”**.

Член 2

Проектот ќе се реализира по пат на донации врз основа на Јавен повик бр.04/2015, објавен од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој - Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година, Мерка 322 – Обнова и развој на селата.

Аплицирањето на објавениот Јавен повик ќе се реализира преку Центарот за развој на Вардарски плански регион.

Член 3

Трошоците за изработка на техничка документација (Основен проект, Ревидирана проектна документација, Детален предмер/пресметка, Надзор, Геодетски елаборат за планираната инвестиција и сл.) ќе паднат на товар на Буџетот на Општина Свети Николе.

Член 4

Центарот за развој на Вардарски плански регион, не е ослободен од плаќањето на ДДВ и трошоците за плаќањето на ДДВ, доколку проектот биде одобрен, ќе паднат на товар на Буџетот на Општина Свети Николе.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

Бр. 0801 – 360
20.05. 2015 година
Свети Николе

Претседател,
на Советот на Општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за утврдување на приоритет на проект

Се објавува Одлука за утврдување на приоритет на проект бр. 0801 - 361 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година.

Бр.0801-364/20
20.05. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 2, став 1 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе“ бр.1/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година, ја донесе следнава:

ОДЛУКА
За утврдување на приоритет на проект

Член 1

Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот **“Уредување на излетничко место – вештачко езеро Мавровица”**.

Член 2

Проектот ќе се реализира по пат на донации врз основа на Јавен повик бр.04/2015, објавен од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој - Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година, Мерка 323 – Зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја.

Аплицирањето на објавениот Јавен повик ќе се реализира преку Центарот за развој на Вардарски плански регион.

Член 3

Трошоците за изработка на техничка документација (Основен проект, Ревидирана проектна документација, Детален предмер/пресметка, Надзор, Геодетски елаборат за планираната инвестиција и сл.) ќе паднат на товар на Буџетот на Општина Свети Николе.

Член 4

Центарот за развој на Вардарски плански регион, не е ослободен од плаќањето на ДДВ и трошоците за плаќањето на ДДВ, доколку проектот биде одобрен, ќе паднат на товар на Буџетот на Општина Свети Николе.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

Бр. 0801 – 361
20.05. 2015 година
Свети Николе

Претседател,
на Советот на Општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата

Се објавува Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата бр. 0801 - 359/2 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година.

Бр.0801-364/21
20.05. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 2, став 1 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе“ бр.1/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година, ја донесе следнава

ОДЛУКА

За давање согласност за намената на инвестицијата

Член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Свети Николе дава согласност за намена на инвестицијата со цел реализација на проектот **“Реконструкција на локален пат од клучка на магистрален пат Свети Николе - Куманово до село Орел”**.

Член 2

Проектот ќе се реализира по пат на донации врз основа на Јавен повик бр.04/2015, објавен од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој - Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година, Мерка 321 – Подобрување на квалитетот на животот во рурални средини.

Аплицирањето на објавениот Јавен повик ќе се реализира преку Центарот за развој на Вардарски плански регион.

Член 3

Трошоците за изработка на техничка документација (Основен проект, Ревидирана проектна документација, Детален предмер/пресметка, Надзор, Геодетски елаборат за планираната инвестиција и сл.) ќе паднат на товар на Буџетот на Општина Свети Николе.

Член 4

Центарот за развој на Вардарски плански регион, не е ослободен од плаќањето на ДДВ и трошоците за плаќањето на ДДВ, доколку проектот биде одобрен, ќе паднат на товар на Буџетот на Општина Свети Николе.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

Бр. 0801 – 359/2
20.05. 2015 година
Свети Николе

Претседател,
на Советот на Општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата

Се објавува Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата бр. 0801 - 360/2 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година.

Бр.0801-364/22
20.05. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 2, став 1 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе“ бр.1/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година, ја донесе следнава

ОДЛУКА
За давање согласност за намената на инвестицијата

Член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Свети Николе дава согласност за намена на инвестицијата со цел реализација на проектот **“Изработка на урбанистички планови за 8 села: Горобинци, Ерцелија, Мустафино, Трстеник, Преот, Амзабегово, Кадрифаково и Црнилиште”**.

Член 2

Проектот ќе се реализира по пат на донации врз основа на Јавен повик бр.04/2015, објавен од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој - Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година, Мерка 322 – Обнова и развој на селата.

Аплицирањето на објавениот Јавен повик ќе се реализира преку Центарот за развој на Вардарски плански регион.

Член 3

Трошоците за изработка на техничка документација (Основен проект, Ревидирана проектна документација, Детален предмер/пресметка, Надзор, Геодетски елаборат за планираната инвестиција и сл.) ќе паднат на товар на Буџетот на Општина Свети Николе.

Член 4

Центарот за развој на Вардарски плански регион, не е ослободен од плаќањето на ДДВ и трошоците за плаќањето на ДДВ, доколку проектот биде одобрен, ќе паднат на товар на Буџетот на Општина Свети Николе.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

Бр. 0801 – 360/2
20.05. 2015 година
Свети Николе

Претседател,
на Советот на Општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата

Се објавува Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата бр. 0801 - 361/2 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година.

Бр.0801-364/23
20.05. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 2, став 1 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе“ бр.1/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година, ја донесе следнава

ОДЛУКА

За давање согласност за намената на инвестицијата

Член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Свети Николе дава согласност за намена на инвестицијата со цел реализација на проектот **“Уредување на излетничко место – вештачко езеро Мавровица”**.

Член 2

Проектот ќе се реализира по пат на донации врз основа на Јавен повик бр.04/2015, објавен од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој - Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година, Мерка 323 – Зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја.

Аплицирањето на објавениот Јавен повик ќе се реализира преку Центарот за развој на Вардарски плански регион.

Член 3

Трошоците за изработка на техничка документација (Основен проект, Ревидирана проектна документација, Детален предмер/пресметка, Надзор, Геодетски елаборат за планираната инвестиција и сл.) ќе паднат на товар на Буџетот на Општина Свети Николе.

Член 4

Центарот за развој на Вардарски плански регион, не е ослободен од плаќањето на ДДВ и трошоците за плаќањето на ДДВ, доколку проектот биде одобрен, ќе паднат на товар на Буџетот на Општина Свети Николе.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

Бр. 0801 – 361/2
20.05. 2015 година
Свети Николе

Претседател,
на Советот на Општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за пренесување на правото на трајно користење на движни ствари на Градски Аматерски Театар „Сцена 71,, Свети Николе

Се објавув Одлука за пренесување на правото на трајно користење на движни ствари на Градски Аматерски Театар „Сцена 71,, Свети Николе бр. 0801 - 362 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година.

Бр.0801-364/24
20.05. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната Самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.05. 2015 година ја донесе следнава:

ОДЛУКА

За пренесување на правото на трајно користење на движни ствари на Градски Аматерски Театар „Сцена 71,, Свети Николе

Член 1

Со оваа одлука Општина Свети Николе на Градски Аматерски Театар „Сцена 71,, Свети Николе без надомест, му го пренесува правото на трајно користење на следната информатичка опрема:

- Персонален Компјутер со монитор и тастатура
- Печатач

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

Бр. 0801 – 362

20.05. 2015 година

Свети Николе

Претседател,

на Советот на Општина Свети Николе

Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК **за објавување на Одлука за исплата на парична помош**

Се објавува Одлука за исплата на парична помош бр. 0801 - 363 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 20.05.2015 година.

Бр.0801-364/25
20.05. 2015 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02), а по поднесено барање од Кире Костов од Свети Николе од 18.05.2015 година, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.05. 2015 година донесе:

ОДЛУКА **за исплата на парична помош**

член 1

.Од Буџетот на Општина Свети Николе, Програма А0 413110 (тековна резерва-разновидни трошоци) да се исплати парична помош во износ од 20.000,00 денари.

член 2

Паричната помош да се исплати на Кире Костов од Свети Николе со стан на ул.Скопска бр.24 која што парична помош ќе биде наменета за санирање на штетата настаната од пожар во неговата кука.

член 3

Барањето е прилог на оваа одлука.
Се задолжува одделението за финансиски прашања за реализација на оваа одлука.

член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавување во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0701-363
20.05.2015 година
Свети Николе

Претседател
на Совет на Општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.

СОДРЖИНА

1. Одлука за резервирање на средства за екпропријација во Буџетот на Општина Свети Николестр.1
2. Одлука за пристапување кон основање на локален Економско – социјален совет на Општина Свети Николе;стр.3
3. Одлука за согласност на промена на релација за изведување екскурзија за учебната 2014/2015 година на ООУ „Даме Груев,, С. Ерџелија за 2015 година;стр.4
4. Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата „Уредување на излетничко место „БареШ,,.стр.5
5. Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата „Изградба канализациона мрежа с, ЦрнилиШге,,.стр.7
6. Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата „Изградба и уредување на јавни зелени поврШини за одмор и рекреација во три села Горобинци, ЦрнилиШге и Ѓуѓанци и на пет локации во населено место Свети Николе,,;стр.8
7. Одлука за утврдување на приоритет на проект „Уредување на излетничко место „БареШ,,;,,.стр.9
8. Одлука за утврдување на приоритет на проект „Изградба канализациона мрежа с, ЦрнилиШге,,;,,.стр.10

9.Одлука за утврдување на приоритет на проект „Изградба и уредување на јавни зелени површини за одмор и рекреација во три села Горобинци, Црнилиште и Ѓуѓанци и на пет локации во населено место Свети Николе,;	стр.11
10.Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација за изграден помошен објект на дел од КП бр.11695 и на дел од КП бр.9616, ул.,„Орце Николов " бр.10 во КО Св. Николе-гр. , општина Свети Николе.	стр.12
11.Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација за изграден помошен објект на дел од КП бр. 10662 , ул.,„Гоце Делчев " бр.34 во КО Св. Николе-гр. , општина Свети Николе.	стр.13
12.Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација за изградена доградба на семејна куќа на дел од КП бр.9000/1 , ул.,„Скопска " бр.134 во КО Св. Николе-гр. , општина Свети Николе.	стр.14
13.Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација за изградена доградба на семејна куќа на дел од КП бр. 8265, ул.,„Кичевачка " бр.30 во КО Св. Николе-гр. , општина Свети Николе.	стр.15
14.Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација за изградена доградба на семејна куќа на дел од КП бр. 8530/2 и дел од КП бр. 11669 , ул.,„Кумановска “ бр.19 во КО Св. Николе-гр. , општина Свети Николе	стр.16
15.Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација за изградена доградба на семејна куќа на дел од КП бр. 8571, ул.,„Младинска“ бр.34 во КО Св. Николе-гр. , општина Свети Николе.	стр.17
16.Извештај за материјално-финансиското работење на ЈП,, Погребални услуги,, Свети Николе за период од 01.01. до 31.03. 2015 година;	стр.18
17.Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Свети Николе за 2015 година;	стр.19
18.Одлука за утврдување на приоритет на проект “Реконструкција на локален пат од клучка на магистрален пат Свети Николе - Куманово до село Орел”;.	стр.19
19.Одлука за утврдување на приоритет на проект “Изработка на урбанистички планови за 8 села: Горобинци, Ерцелија, Мустафино, Трстеник, Преот, Амзабегово, Кадрифаково и Црнилиште”;	стр.20
20.Одлука за утврдување на приоритет на проект “Уредување на излетничко место – вештачко езеро Мавровица”;.	стр.21
21.Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата“Реконструкција на локален пат од клучка на магистрален пат Свети Николе - Куманово до село Орел”..	стр.22

22.Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата “Изработка на урбанистички планови за 8 села: Горобинци, Ерџелија, Мустафино, Трстеник, Преот, Амзабегово, Кадрифаково и Црнилиште”;	стр.23
23.Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата “Уредување на излетничко место – вештачко езеро Мавровица”	стр.24
24.Одлука за пренесување на трајно користење на движни ствари на Градски Аматерски Театар „Сцена 71,, Свети Николе;	стр.25
25. Одлука за исплата на парична помош	стр.26

Бр.0701 - 365
20.05. 2015година
Свети Николе